

Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за ветеринарното здравство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/98), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

## **Н А Р Е Д Б А**

### **ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ДОМАШНИ И ДИВИ ПТИЦИ, МЕСО ОД ПЕРНАТА ДИВЕЧ, ПРОИЗВОДИ ИЛИ ПРЕРАБОТКИ ОД МЕСО ОД ПЕРНАТА ДИВЕЧ, ЈАЈЦА ЗА НАСАД, КОНЗУМНИ ЈАЈЦА, ХРАНА ЗА МИЛЕНИЧИЊА ВО СУРОВА СОСТОЈБА И НЕПРЕРАБОТЕНИ КОМПОНЕНТИ ЗА ДОБИТОЧНА ХРАНА КОЈ СОДРЖАТ ДЕЛОВИ ОД ПЕРНАТА ДИВЕЧ, КОНЗУМНИ ЈАЈЦА, НАПРЕРАБОТЕНИ ТРОФЕИ ОД БИЛО КОИ ПТИЦИ, НЕПРЕРАБОТЕНИ ПЕРДУВИ И НИВНИ ДЕЛОВИ, ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ НА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ИЛИ ПТИЧЈИ ГРИП ОД ХРВАТСКА**

1. Заради спречување на внесување во Република Македонија на заразната болест Авијарната инфлуенца или Птичји грип, се забранува увозот во Република Македонија и транзитот преку територијата на Република Македонија на:

- живи домашни и диви птици;
  - месо од перната дивеч;
  - производи или преработки од месо од перната дивеч;
  - јајца за насад;
  - храна за миленичиња во сурова состојба и непреработени компоненти за добиточна храна кој содржат делови од перната дивеч;
  - конзумни јајца;
  - непреработени трофеи од било кои птици;
  - непреработени пердуви и нивни делови;
- кои потекнуваат од Хрватска.

2. Забраната од точка 1 од оваа наредба не се однесува на месото и производите од месо од живина кои се заклани пред 1 август 2005 година.

3. Забраната од точка 1 од оваа наредба не се однесува на производи од месо кои подлежат на следните специфични третмани и тоа:

а) третирање на производите од месо во херметички затворени контејнери со вредност за соодветна деструкција на спори од 3 или повеќе;

б) температура од минимум  $80^{\circ}\text{C}$  за време на обработката во сите делови од производите од месо :

- Активност на водата со вредност помалку од 0.93,
- Ph понизок од 6,

в) со третманот да се постигне температура од најмалку од  $65^{\circ}\text{C}$  со времетраење неопходно за да се постигне пастеризациона вредност еднаква на 40.

Преработените пердуви и нивни делови треба да се третирани на начин кој ќе го осугури уништувањето на вирусот на Авијарната инфлуенца или Птичји Грип.

4. Условите утврдени во точка 3 од оваа наредба треба да бидат потврдени со меѓународно ветеринарно - здравствено уверение издадено од надлежната служба на земјата извозничка.

5. Сите пратки кои се предмет на оваа наредба што се пренесуваат преку границата на Република Македонија, се одземаат и нештетно се отстрануваат.

6. Одредбите од оваа наредба се однесуваат и на увоз на пратки кои не се влезени во Република Македонија, а чиј увоз е веќе одобрен врз основа на прописи кои важеле до влегување во сила на оваа наредба, како и на увозот на пратки кои се веќе пратени од земјата извозничка на денот на влегувањето на сила на оваа наредба, или кои се веќе на пат.

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 11-11750/1  
27 октомври 2005 година  
Скопје

Министер,  
**Садула Дураку, с.р.**